



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10) и точка 231 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО

за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/2012)

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12), во точката 12 став 1 потточка 2, зборовите: „35% (образец АПКР-ПСО), односно од 100% (образец АПКР-ПДО)“ се заменуваат со зборовите: „35% (образец АПКР-ПСО) и 100% (образец АПКР-ПДО), односно 100% или 150% (кај двата обрасца, доколку станува збор за нефункционални побарувања)“.

Во потточка 4, зборовите: „односно од 100%“ се заменуваат со зборовите: „100% или 150%“.

2. Во точката 13.5 став 1, бројот: „14“ се заменува со бројот: „15“.

3. Во точката 13.6 став 1, бројот: „16“ се заменува со бројот: „17“, бројот: „14“ се заменува со бројот: „15“, а бројот: „15“ се заменува со бројот: „16“.

Во ставот 3, бројот: „14“ се заменува со бројот: „15“.

4. Во точките 13.7 и 13.8, бројот: „16“ се заменува со бројот: „17“.

5. Во точката 13.9 став 1, броевите: „14 и 16“ се заменуваат со броевите: „14, 15 и 17“.

Во ставот 2, бројот: „14“ се заменува со бројот: „15“, а бројот: „16“ се заменува со бројот: „17“.

6. Во точката 14 став 2 потточка 2), бројот: „11“ се заменува со бројот: „12“.

Во потточка 3), бројот: „12“ се заменува со бројот: „13“, а бројот: „11“ се заменува со бројот: „12“.

Во потточка 4), бројот: „11“ се заменува со бројот: „12“, а бројот: „12“ се заменува со бројот: „13“.

7. Обрасците АПКРВ - ЦВ и ЦБ, АПКР - ЛСРВ, АПКР - ЈИ, АПКР - МРБ и МО, АПКР - Б, АПКР - ДТД, АПКР - ПМК, АПКР - ПСО, АПКР - ПДО, АПКР - УИФ, АПКР - ОП, АПКР - Вонбилансно и АПКР - Вкупно, се заменуваат со нови обрасци коишто се составен дел на ова упатство.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 7126
29.08.2012 година
Скопје

Гувернер
Димитар Богов